

Збилен извештај за особините на лекот

1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ

Декортин X 5 mg

Декортин X 20 mg

Декортин X 50 mg

2. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ

Активна супстанца: преднизолон

Декортин X 5 mg таблети:

Една таблета содржи 5 mg преднизолон.

Декортин X 20 mg таблети:

Една таблета содржи 20 mg преднизолон.

Декортин X 50 mg таблети:

Една таблета содржи 50 mg преднизолон.

Ексципиенти: Содржи лактоза. Види дел 4.4

Листа на ексципиенти види во делот 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

Декортин X 5 mg таблети: бели, округли таблети со преломна црта и натпис „EM 38“

Декортин X 20 mg таблети: бели, округли таблети со вкрстена преломна црта и натпис „EM 36“

Декортин X 50 mg таблети: бели, округли таблети со вкрстена преломна црта и натпис „EM 30“

Секоја таблета може да биде поделена на еднакви половини (5 mg) или на еднакви четвртини (20 mg / 50 mg).

4. КЛИНИЧКИ ПОДАТОЦИ

4.1 Терапевтски индикации

Таблетите Декортин X 5mg/20 mg/50 mg се индицирани за заболувања за кои е потребен системски третман со глукокортикоиди. Ова вклучува, зависно од типот и тежината примена на дозажни шеми ((ДШ) од а до г кои се описаны во делот 4.2 Дозирање):

Декортин X се употребува кај возрасни, деца од сите возрасти иadolесценти.

Супституциона терапија:

- Адренокортикална инсуфициенција од било кое потекло (пр. Адисонова болест, адреногенитален синдром, адреналектомија, дефицит на АЦТХ) која се јавува во периодот по завршување на растот (лекови од прва линија се хидрокортизон и кортизон)
- Стресни состојби по долготрајна кортикоидна терапија

Ревматски заболувања:

- Активна фаза на системски васкулитис:



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

Збилен извештај за особините на лекот

- Панартеритис нодоза (ДШ: а, б кај позитивен хепатитис Б, должината на терапијата е ограничена на две недели)
- Giant cell артеритис, реуматска полимиалгија (ДШ: в);
- Темпорален артеритис (ДШ: а, при акутно губење на видот високи пулсни дози на глукокортикоиди интравенозно, а потоа долготрајна терапија со мониторинг на седиментацијата).
- Wegener-ово заболување: Индукциона терапија (ДШ: а-б) во комбинација со метотрексат (умерени третмани без инволвирање на бубрезите) или според Fauci режимот (поригорозни третмани со инволвираност на бубрезите и/или белите дробови) за одржување на ремисијата: (ДШ: г, со потенцирање на дозите) во комбинација со имуносупресиви.
- Churg-Strauss синдром: Иницијална терапија (ДШ: а-б), во органски манифестации и поригорозни третмани во комбинација со имуносупресиви, за одржување на ремисијата (ДШ: г).
 - Активна фаза на ревматски системски заболувања (ДШ: а, б):
 - Системски lupus erythematosus
 - Полимиозитис / хроничен атрофичен полихондритис
 - Мешани заболувања на сврзното ткиво
 - Активен ревматоиден артритис (ДШ: а-г) со тежок прогресивен тек, пример деструктивен тек (ДШ: а) и/или екстра артикуларни манифестации (ДШ: б).
 - Други инфламаторни-ревматски форми на артритис, каде тежината на клиничката слика наложува неопходна терапија и при што нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ) не може да се применат:
 - Спондартритис (анкилозен спондилитис со вклученост на периферните зглобови (ДШ: б, в), псоријатичен артритис (ДШ: в, г), ентеропатска артропатија со висока инфламаторна активност (ДШ: а)
 - Реактивен артритис (ДШ: в)
 - Саркоиден артритис (ДШ: иницијална б).
 - Кардитис при реуматска треска, во потешки случаи преку 2-3 месеци (ДШ: а).
 - Јувенилен идиопатски артритис со тежок системски тек (Still-ова болест) или иридоциклитис кој не може да се третира со локалните мерки (ДШ: а).

Бронхијални и белодробни заболувања:

- Бронхијална астма (ДШ: в до а). Се препорачува истовремена администрација на бронходилататори.
- Акутна егзацербација на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (ДШ: б) со препорачано времетраење на терапијата до 10 денови.
- Интерстицијални белодробни заболувања како што се акутен алвеолитис (ДШ: б), белодробна фиброза (ДШ: б), bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) (ДШ: б со постепено намалување на дозите), каде е неопходна комбинација со имуносупресиви, хронична еозинофилна пнеумонија (ДШ: б со постепено намалување на дозите), за долготрајна терапија на хронични форми на саркоидоза во II и III стадиум (при диспнеа, кашлица и влошување на вредностите на белодробната функција) (ДШ: б).
- Профилакса на респираторен дистрес синдром кај предвремено родени бебиња (ДШ: б, двалати).

Заболувања на горните дишни патишта:

- Тешки форми на поленози и алергиски ринит каде не била успешна терапијата со инхалација на глукокортикоиди (ДШ: в).



Збирен извештај за особините на лекот

- Акутна стеноза на ларингс и трахеа: Quincke-ов едем, опструктивен супглотичен ларингитис (pseudocroup) (ДШ: б до а).

Дерматолошки заболувања:

Заболувањата на кожата и слузницата кои како резултат на нивната сериозност или зафаќање на подлабоките делови на кожата, не може да се третираат адекватно со кортикоиди за надворешна апликација. Ова вклучува:

- Алергиски, псевдоалергиски и алергиски заболувања индуцирани од инфекции: пр. Акутна уртикарија, анафилактоидна реакција, егзантеми индуцирани од лекови, мултиформен ексудативен еритем, токсична епидермална некролиза (Lyell-ов синдром), акутна генерализирана пустулоза, eritema nodosum, акутна фебрилна неутрофилна дерматоза (Sweet-ов синдром), алергиски контактен дерматитис (ДШ: б до а).
- Егзема: пр. атопичен дерматит, контактен дерматит, микробен (монетовиден) дерматитис (ДШ: б до а).
- Грануломатозни заболувања: пр. саркоидоза, грануломатозен хеилитис (моносимптоматски Melkersson-Rosenthal синдром) (ДШ: б до а).
- Булозни дерматози: пр. pemphigus vulgaris, булозен пемфигоид, бениген мукозен пемфигоид, IgA дерматози (ДШ: б до а).
- Ваккулитис: пр. алергиски ваккулитис, полиартеритис нодоза (ДШ: б до а).
- Автоимуни заболувања: пр. дерматомиозитис, системска склеродермија (индуративна фаза), хроничен дискоид и субакутен кожен лупус еритематозис (ДШ: б до а).
- Гестациски дерматози (види дел 4.6): пр. гестациски пемфигоид, impetigo herpetiformis (ДШ: г до а).
- Еритематозно-сквамозни дерматози: пр. пустуларна псоријаза, pityriasis rubra pilaris, парапсоријаза (ДШ: в до а).
- Еритродермија исто и кај Sezary-ов синдром (ДШ: в до а).
- Други дерматолошки заболувања: пр. Jarisch-Herxheimer-ова реакција при терапија на сифилис со пеницилин, брзо напредувачки, загрозувачки кавернозен хемангиом, Венсет-ово заболување, ryoderma gangrenosum, еозинофилен фасциитис, lichen ruber exanthematicus, наследна булозна епидермолиза (ДШ: в до а)

Хематолошки и онколошки заболувања:

- Автоимуна хемолитичка анемија (ДШ: в до а), идиопатска тромбоцитопенична пурпурा (Werlhof-ово заболување) (ДШ: а), акутна интермитентна тромбоцитопенија (ДШ: а).
 - Акутна лимфобластна леукемија, Hodgkin-ово заболување, non-Hodgkin-ов лимфом, хронична лимфатична леукемија, Waldenström-ово заболување, мултипен миелом (ДШ: д).
 - Хиперкалцемија кај примарни малигноми (ДШ: в до а).
 - Профилакса и трeman на повраќање предизвикано од цитостатици (ДШ: б до а), во скlop на антиеметична шема.
 - Палијативна терапија на малигни заболувања.
- Забелешка: Преднизолонот може да се употребува за ублажување на симптоми како што се губење на апетит, анорексија и општа слабост при напреднати малигни заболувања по исцрпување на специфични терапевтски методи.
Деталите може да се најдат во соодветна специјалистичка литература.

Невролошки заболувања (ДШ: а):

- Myastenia gravis (препарат од прва линија на избор е азатиоприн).
- Хроничен Guillain-Barré-ов синдром.



Збирен извештај за особините на лекот

- Tolosa-Hunt-ов синдром.
- Полиневропатија кај моноклонална гамопатија.
- Мултиплла склероза (постепено намалување на оралната доза после парентерална терапија со високи дози на глукокортикоиди во акутна епизода на болеста).
- Jackknife-ов напад.

Инфективни заболувања:

- Токсични состојби кај тешки инфективни заболувања (во комбинација со, антибиотици/хемотерапија) на пр. туберкулозен менингитис (ДШ: б), тешки форми на белодробна туберкулоза (ДШ: б).

Офталмоловски заболувања (ДШ: б до а):

- При системски заболувања на очите и при имуноловски процеси во орбитата и во окото: оптичка невропатија (пр. giant cell arteritis, предна исхемична оптична неуропатија, трауматска оптичка неуропатија), Behcet-ово заболување, саркоидоза, ендокрина орбитопатија, орбитален псевдотумор, отфрлање на трансплантат и во одредени форми на увеитис како Harada заболување и симпатетична офтальмија.
- Системската терапија е индицирана само по неуспех со локална терапија кај следните заболувања: склеритис, еписклеритис, кератитис, хроничен циклитис, увеитис, алергиски конјуктивитис, алкални изгореници, при антимикробна терапија на автоимун или сифилис поврзан интерстицијален кератитис, при стромален херпес симплекс кератитис само при непроменет корнеален епител и редовни офтамоловски прегледи.

Заболувања на гастроинтестиналниот систем и црниот дроб:

- Улцеративен колитис (ДШ: б до в).
- Chron-ова болест (ДШ: б).
- Автоимун хепатитис (ДШ: б).
- Изгоренци на хранопроводот (ДШ: а).

Заболувања на бubrezi:

- Гломерулонефритис со минимални промени (ДШ: а)
- Екстракапиларен пролиферативен гломерулонефритис (рапидно прогресивен гломерулонефритис) (ДШ: високо-дозажна пулсна терапија, вообичаено во комбинација со цитостатици, при Googpasture-ов синдром за редукција и завршување на терапијата, кај сите други форми долготрајно продолжување (ДШ: г).
- Идиопатска ретроперитонеална фиброза (ДШ: б).

4.2 Дозирање и начин на администрација

Дозирање

Големината на дозата зависи од типот и тежината на заболувањето како и од индивидуалниот одговор на пациентот. Генерално, почетните дози се релативно високи и значително повисоки во случај на акутни тешки форми на заболувањето отколку кај хронични заболувања. Во зависност од клиничките симптоми и индивидуалниот одговор на пациентот, дозата може да се



Збилен извештај за особините на лекот

редуцира на најниската можна доза на одржување (генерално меѓу 5 и 15 mg преднизолон / ден) на соодветни делови. Хроничните заболувања често се третираат долготрајно со ниски дози на одржување.

Ако не е пропишано поинаку, се препорачуваат следниве дозирања:

Субституциона терапија (по завршен период на раст)

5 до 7,5 mg преднизолон / ден, поделен на две поединечни дози (наутро и на пладне, кај адреногенитален синдром наутро и навечер). Кај адреногениталниот синдром вечерната доза е да се редуцира ноќното покачување на АЦТХ како би се избегнала можноста од адренокортikalна хиперплазија. Ако е потребно, минералокортикоиди (флудрокортизон) може дополнително да се дадат. При состојби на посебен физички стрес (пр. траума, операција), интеркурентни инфекции итн., може да биде неопходно покачување на дозата за 2 или 3 пати, а во екстремни случаи (пр. раѓање) до 10 пати.

Стресни состојби по долготраен глукокортикоиден третман: навремена администрација до 50 mg преднизолон/ден. Дозата се намалува постепено во тек на неколку дена.

Фармаколошка терапија

Следните табели прикажуваат преглед на општите насоки на дозирање врз база на релевантната литература:

Возрасни

Дозирање	Доза во mg/ден	Доза во mg/kg ТТ/ден
а) Висока	80-100 (250)	1.0-3.0
б) Средна	40-80	0.5-1.0
в) Ниска	10-40	0.25-0.5
г) Многу ниска	1.5-7.5 (10)	. / .
е) Комбинација со хемотерапија види дозажна шема "д" (ДШ: д)		

Вообично, целата дневна доза се зема рано наутро меѓу 6.00 и 8.00 часот (циркадијална терапија). Високите дневни дози може исто така да се поделат на 2 до 4 дози како и средните дневни дози на 2 до 3 индивидуални дози во зависност од заболувањето кое се третира.

Деца

Дозирање	Доза во mg/kg ТТ/ден
Високо-дозажна терапија	2-3
Средно дозажна терапија	1-2
Доза на одржување	0.25

Кај деца (во период на раст), третманот треба да биде променлив или интермитентен. Отстапувањето од овие препораки се дозволени во посебни случаи (пр. Jackknife-ови напади).



Збилен извештај за особините на лекот

Редукција на дозата:

Кога ќе се постигнат саканите клинички ефекти и во зависност од примарното заболување, се започнува со редукција на дозата. Ако дневната доза е поделена на неколку поединечни дози, прво се редуцира вечерната доза, а потоа ако е потребно и пладневната доза. Најнапред, се редуцира поголемиот дел од дозата, а од 30 mg/ден па надолу редукцијата е постепена. Клиничката ситуација одредува дали лекот треба да се прекине комплетно или е потребна доза на одржување. Додека се следи болеста, се превземаат следните чекори за редукција на дозата:

> 30 mg	редукција за	10 mg	секои 2-5 дена
од 30 до 15 mg/ден	редукција за	5 mg	секоја недела
од 15 до 10 mg/ден	редукција за	2,5 mg	секоја 1-2 недели
од 10 до 6 mg/ден	редукција за	1 mg	секои 2-4 недели
< 6 mg	редукција за	0,5 mg	секои 4-8 недели

Високи и максимални дози дадени во текот на неколку дена можат да бидат прекинати во зависност од примарното заболување и клиничкиот одговор.

Дозажна шема “д“ (ДШ: д)

Комбинираната терапија со хемотерапевтици кај онколошките индикации треба да е во согласност со тековните протоколи. Генерално, преднизолонот се дава еднаш дневно и дозата не треба постепено да се намалува на крајот на терапијата. Релевантната литература ги дава следните примери на употребата на дозите на преднизолон поврзано со докажаните хемотерапевтски протоколи:

- Non-Hodgkin лимфоми: СНОР протокол, преднизолон 100 mg/m^2 , од ден 1 до ден 5; СОР протокол, преднизолон 100 mg/m^2 од ден 1 до ден 5
- Хронична лимфатична леукемија: Knopse протокол, преднизолон 75/50/250 mg, од ден 1 до ден 3
- Hodgkin-ова болест: COPP-ABVD протокол, преднизолон 40 mg/m^2 , од ден 1 до ден 14
- Мултипен миелом: Alexanian протокол, преднизолон 2 mg/kg ТТ од ден 1 до ден 4.

Времетраење и метод на администрација

Таблетите се земаат цели со доволна количина на вода, за време или после оброк, препорачливо по појадок.

Во склоп на фармаколошката терапија со Декортин X, можноста за наизменична терапија на медицинскиот препарат треба да се провери. Во зависност од третманот на примарното заболување и веднаш штом третманот постигне задоволителни резултати, потребно е редукција на дозата до доза на одржување, а ако е неопходно се мониторира адреналниот feedback механизам.

Компаративно ниски дози може да бидат доволни или редукција на дозата може да биде неопходна кај пациенти со хипотироидизам или цироза на црниот дроб.



Збилен извештај за особините на лекот

Декортин Х таблетите од 5 mg, 20 mg и 50 mg се на располагање за различните дозажни шеми. Преломната црта на таблетите овозможува полесно земање на индивидуалните дози.

4.3 Контраиндикации

Декортин Х не смее да се зема при преосетливост на активната супстанца или на некој од ексципиенсите наведени во дел 6.1.

Нема други контраиндикации за краткотрајна примена кај виталните индикации.

4.4 Посебни предупредувања и мерки на претпазливост

Третманот со Декортин Х таблетите може да го зголеми ризикот од бактериски, вирусни, фунгални, паразитни и опортунистички инфекции како резултат на имуносупресија.

Манифестните симптоми или развојот на инфекцијата може да бидат маскирани отежнувајќи го поставувањето на дијагнозата. Латентни инфекции како туберкулоза или хепатитис Б можат да се реактивираат.

Во следните состојби, терапијата со Декортин Х може да се примени само ако постојат релевантни причини и тоа во комбинација со специфичен анти-инфективен третман:

- Акутна вирусна инфекција (хепатитис Б, херпес зостер, херпес симплекс, варичела, кератитис херпетика)
- HBsAg позитивен, хроничен активен хепатитис
- Приближно 8 недели пред и 2 недели по профилактичка вакцинација со живи (виабилни) вакцини
- Кај пациенти со сусспектна или потврдена стронгилоидна заразеност глукокортикоидите може да доведат до активација и дисеминација на паразитите
- Полиомиелитис
- Лимфаденитис после BCG вакцинација
- Акутна и хронична бактериска инфекција
- Историја на туберкулоза. Се употребува ако пациентот зема тубркулостатски лекови.

Исто така, терапија со Декортин Х може да се даде само ако постојат релевантни причини и под медицински мониторинг и ако е неопходно во комбинација со специфичен третман кај:

- Пептичен улкус
- Остеопороза
- Хипертензија која тешко се контролира
- Дијабетес мелитус кој тешко се контролира
- Психијатриски пореметувања (и кај пациенти со историја) вклучувајќи суицидален ризик: се препорачува невролошки или психијатриски надзор
- Тесноаголен и широкоаголен глауком – се препорачува офтальмоловшки мониторинг и терапија
- Корнеален улцер или повреда - се препорачува офтальмоловшки мониторинг и терапија.

Нарушувања на видот

При системска или топикална употреба на кортикостероиди може да се пријават нарушувања на видот. Доколку пациентот се јави со симптоми како замаглен вид и други нарушувања на



Збирен извештај за особините на лекот

видот, пациентот треба да се упати на офталмолог за проценка на можните причинители, кои може да вклучуваат катаракта, глауком, или ретки заболувања како централна серозна хориоретинопатија (CSCR) која е пријавена после употреба на системски и топикални кортикостероиди.

Склеродермална ренална криза

Потребна е претпазливост кај пациенти со системска склероза бидејќи при дневни дози од 15 мг или повеќе на преднизолон, забележана е зголемена инциденца на (могно фатална) склеродермална ренална криза со хипертензија и намален уринарен излез. Затоа рутински треба да се проверуваат крвниот притисок и бубрежната функција (с-креатинин). Кога има сомневање за ренална криза, треба внимателно да се контролира крвниот притисок.

Поради ризик од интестинална перфорација, Декортин Х може да се примени само кај витални индикации и под адекватен мониторинг при:

- тежок улцеративен колитис со ризик од перфорација, дури и без перитонеална иритација
- диверкулитис
- ентероанастомози (веднаш по хируршки зафат).

Знаци за перитонеална иритација следена од гастроинтестинална перфорација може да бидат отсутни кај пациенти кои примаат високи дози на глукокортикоиди.

Ризик од пореметувања на тетивите, тендинитис и руптура на тетивите е зголемен кога се администрацираат флуорокинолони во комбинација со кортикоиди.

Дијабетичарите можно е да имаат потреба од повисоки дози на инсулин или орални антидијабетици за време на третман со Декортин Х.

Кај пациенто со хипертензија која тешко се контролира, крвниот притисок треба да се следи редовно за време на терапија со Декортин Х.

Пациенти со тешка срцева слабост треба внимателно да се следат заради влошување на нивната состојба.

При третман на миастенија грависимптомите можат да се влошат. Затоа би требало да се подеси дозата на кортикоидите. Терапијата со Декортин Х треба да се иницира со постепено зголемување на дозата особено во присуство на тешки лицео-фарингеални симптоми и редуциран респираторен волумен.

Долготрајна терапија дури и со ниски дози на преднизолон го зголемува ризикот од инфекции дури и од микроорганизми кои ретко предизвикуваат инфекции (т.н. опортунистички инфекции).

Вакцинацији со мртви (невиабилни) вакцини општо земено е возможна. Треба да се земе во предвид дека имунолошката реакција, а со тоа и успешноста на вакцинацијата може да биде нарушена со високи дози на кортикоиди.



Збирен извештај за особините на лекот

Редовните медицински прегледи (вклучувајќи офталмоловшки прегледи на три месеци) се препорачуваат кај пациенти кои се подложуваат на долготрајна терапија со Декортин Х; пациентите кои примаат релативно високи дози треба да земаат доволно калиум и да го редуцираат внесот на натриум; треба да се мониторира нивото на серумскиот калиум.

Ако има невообичаен физички стрес при третман со Декортин Х (фебрилни заболувања, незгоди, операции, раѓање итн.) можна е потреба од привремено зголемување на дневната кортикоидна доза.

Можни се тешки анафилактички реакции.

Може да се очекува негативен ефект на метаболизмот на калциум чија тежина зависи од времетрењето на третманот и дозата. Затоа се препорачува профилакса за остеопороза. Ова се однесува особено кај ризик факторите како генетската предиспозиција, старост, постменопауза, несоодветна протеинска диета и внес на калциум, прекумерно пушење, прекумерно консумирање на алкохол и недостасток на физичка активност.

Профилактичките мерки сочинуваат доволна суплементација на калциум и витамин Д и физичка активност. Дополнителна фармаколошка терапија треба да се примени кај пациенти кои веќе имаат остеопороза.

Следните ризици треба да се земат во предвид по завршување или можен прекин на долготраен третман со глукокортикоиди: егзациербација или релапс на примарното заболување, акутна адренокортикална инсуфициенција (особено во стресни ситуации, пр. при инфекции, после незгоди, по зголемување на физички напор), синдром на прекин на кортизон .

Посебни вирусни заболувања (варичела, морбили) може да имаат тежок тек на болеста кај пациенти кои се третираат со глукокортикоиди. Пациенти со намален имун систем кои не прележале варичела или морбили се особено ризични. Ако при терапија со Декортин Х овие пациенти дојдат во контакт со лица кои боледуваат од варичела или морбили, потребно е да се превземе превентивен третман.

Деца

Употребата на Декортин Х кај деца во фаза на раст треба добро да се провери односот корист/rizик. Бидејќи преднизолонот го стопира растењето , задолжително треба да следи растот при долготрајна терапија.

Терапијата треба да биде привремена или во случај на долготрајна терапија, наизменична.

Возрасни

Заради зголемениот ризик од појава на остеопороза, Декортин Х треба да се применува само ако односот корист / ризик е добро одмерен.

Примената на Декортин Х може да даде позитивни резултати допинг тест.

Пациентите со ретка вродена галактозна интолеранција, дефицит на лактаза или глукозо-галактозна малабсорбиција не треба да семаат Декортин Х.



Збирен извештај за особините на лекот

4.5 Интеракција со други лекови и други форми на интеракција

Направени се испитувања на интеракциите во решавање на индивидуалните аспекти. Други интеракции биле вклучени врз база на клинички искуства.

- Кардиотонични гликозиди: зголемување на гликозидниот ефект поради намалување на нивото на калиум
- Салуретици/лаксативи: зголемена екскреција на калиум
- Антидијабетици: редукција на хипогликемскиот ефект
- Кумарински деривати (орални антикоагулански): антикоагулантниот ефект може да биде редуциран или зголемен. Ако земаат истовремено, дозата на антикоагулансот може да треба да се прилагоди.
- Нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ), салицилати и индометацин: зголемен ризик од гастроинтестинални улцерации и хеморагии
- Недеполаризирачки мускулни релаксанти: мускулната релаксација може да биде пролонгирана
- Атропин и други антихолинергици: можно е дополнително зголемување на интраокуларниот притисок
- Празиквантел: можен е пад на концентрацијата на празиквантел во крвта
- Хлорокин, хидроксихлорокин, мефлокин: зголемен ризик од миопатија, кардиомиопатија
- Соматропин: намален ефект на соматропин
- Протирелин: зголемувањето на TSH може да биде редуцирано
- Естрогени (пр. супресори на овулација): полуживотот на глукокортикоидите може да биде пролонгиран. Затоа може клиничките ефекти од глукокортикоидите да бидат зголемени.
- Антациди: можна е намалена абсорпција на преднизолон при истовремена употреба на магнезиум или алуминиум хидроксид. Лековите треба да се земат на тој начин што вториот треба да се земе после 2 часа.
- CYP3A4- активирачки субстанци како рифампицин, фенитоин, карбамазепин, барбитурати и примидон може да го намали кортикоидниот ефект
- Ефедрин: зголемениот метаболизам може да ја намали ефикасноста на глукокортикоидите
- При истовремен третман со CYP3A-инхибирачки супстанци , вклучувајќи производи кои содржат кобицистат на пр. Кетоконазол и Итраконазол, е поврзано со зголемен ризик дека може да се очекуваат системски несакани ефекти. Комбинацијата треба да се избегнува, освен ако се процени дека користа е поголема од зголемениот ризик во однос на системските несакани ефекти на кортикостероиди. Во тој случај пациентот треба внимателно да се следи за појава на несакани ефекти на кортикостероиди.
- Имуносупресиви: зголемена подложност на инфекции и можно влошување или манифестирање на латентни инфекции. Кај циклоспорин: зголемување на нивото на циклоспорин во крвта може да го зголемат ризикот од церебрални конвулзии
- АКЕ инхибитори: зголемен ризик од промена на крвната слика
- Флуорокинолони: зголемен ризик од пореметувања на тетивите.

Влијание врз методите на испитување:

Кожните реакции при алерготестови можат да бидат супримирани.



Збирен извештај за особините на лекот

4.6 Плодност, бременост и лактација

Бременост

За време на бременост, третаманот се започнува по претходно анализа на односот ризик/корист. При долготрајна глукокортикоидна терапија за време на бременост не се исклучени пореметувања во растот на фетусот. Во студии со животни, преднизолонот предизвикува расцеп на непцата. (види 5.3). Дискутабилно е постоењето на зголемен ризик на развој на орален расцеп кај човечки фетус во случај при третман со глукокортикоиди за време на првиот триместар од бременоста. Во случај на третман кон крајот на бременоста постои ризик од атрофија на феталниот адренален кортекс и потребна е заместителна терапија која треба да се редуцира постепено кај новородените.

Доење

Преднизолонот поминува во мајчиното млеко. До денес не е познато дека предизвикува оштетувања кај новороденото. Како и да е лекот треба да се препише за време на доењето само во неопходни случаи. Ако се потребни високи дози заради болест доењето треба да се прекине.

4.7 Ефекти врз способноста за управување со возила и машини

Декортин Х нема влијание врз способноста за управување со возила и машини или работа без цврста подлога.

4.8 Несакани дејства

Хормон заменителна терапија:

Ризикот од несакани дејства е низок ако се применуваат препорачаните дози.

Фармаколошка терапија:

Следните несакани дејства, кои строго зависат од дозата и времетраењето на терапијата, можат да се појават. Според тоа нивната фреквенција може да не биде наведена:

Инфекции и инфестации

Маскирање на инфекциите, манифестирајата, егзацербацијата или реактивацијата на вирусните, габичните, бактериските, паразитските како и опортунистичките инфекции, активација на строгилоидазата (види 4.4).

Крв и лимфатички систем

Умерена леукоцитоза лимфопенија, еозинопенија, полицитемија.

Имунолошки систем

Алергиски реакции (пр. егзантема предизвикана од лекови), тешки анафилактички реакции како аритмија, бронхоспазам, хипотензија или хипертензија, слабост на циркулацијата, срцев удар, нарушен имунолошки систем.



Збилен извештај за особините на лекот

Ендокринолошки заболувања

Адренална супресија и вовед во Cushing-ов синдром (типовни симптоми: месечево лице, гојазност на трупот и плетора-црвен тен).

Метаболизам и пореметување во исхраната

Ретенција на натриум и формирање на оток, зголемена екскреција на калиум (cave: аритмија), зголемување на телесната тежина, редукција на глукозната толеранција, дијабетес мелитус, хиперхолестеролемија и хипертриглицеридемија. Зголемен апетит.

Психијатриски пореметувања

Депресија, иритабилност, евфорија, зголемување на нагоните, психози, манија, халуцинацији, афективна лабилност, анксиозност, пореметувања на сонот, самоубиства.

Нервен систем

Псеудотумор церебри, манифестија на латентна епилепсија и зголемена тенденција за развој на напади кај пациенти со манифестна епилепсија.

Очки пореметувања

Катаракта, посебно со задна субкапсуларна заматеност, глауком, егзацербација на симптомите на корнеален улцер, влошување на вирусните, габичните и бактериските очни инфекции, Замаглен вид (види дел 4.4.).

Васкуларни пореметувања

Хипертензија, зголемен ризик од артериосклероза и тромбоза, васкулитис (како симптом на исклучување на лекот по долготраен третман), зголемена капиларна фрагилност.

Гастроинтестинални заболувања:

Пептичен улкус, гастроинтестинална хеморагија, панкреатитис.

Кожни и поткожни ткивни пореметувања:

Striae rubrae, кожна атрофија, телангиектазија, петехии, екхимози, хипертрихози, стероидни акни, розацеовиден (периорален) дерматитис, промена на кожната пигментација.

Мускулоскелетни и сврзно ткивни пореметувања:

Мускулна атрофија или слабост, миопатија, остеопороза (дозно зависна, може да се појави и при краткотрајна употреба), асептична коскена некроза, пореметувања на тетивите, тендинитис, руптура на тетива и епидурална липоматоза, заостанат раст кај децата.

Забелешка: Брза редукција на дозата по долготраен третман може да доведе до појава на болки во мускулите и зглобовите.

Ренални и уринарни пореметувања

Склеродермална ренална криза

Меѓу различните субпопулации појавата на склеродермална ренална криза варира. Најголем ризик е пријавен кај пациенти со дифузна системска склероза. Најнизок ризик е пријавен кај пациенти со ограничена системска склероза (2%) и јувенилна системска склероза (1%)

Репродуктивен систем и дојки:

Абнормална секреција наекс хормоните (резултира со аменореа, хирзутизам, импотенција).



Збилен извештај за особините на лекот

Општи пореметувања

Одложено заздравување на раните

Пријавување на сусспектни несакани реакции

Важно е пријавување на сусспектните несакани ефекти по авторизација на медицинскиот препарат. Со тоа се овозможува мониторинг на корист/ризик ефектот на самиот препарат. Здравствените работници се молат да ги пријават сите сусспектни несакани реакции на следната адреса:

Национален центар за фармаковигиланца на РМ
Агенција за лекови и медицински средства
ул. Св. Кирил и Методиј бр.54, кат 1
1000 Скопје, Македонија
(веб-страница: <http://malmed.gov.mk>)

4.9 Предозирање

Симптоми

Не се познати случаи на предозирање со преднизолон. При предозирање може да се појават зголемени несакани ефекти (види 4.8) особено на ендокриниот систем, метаболизмот и електролитниот баланс.

Терапија

Не е познат антидот на преднизолонот.

5. ФАРМАКОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Фармакодинамски карактеристики

Глукокортикоид, АТЦ код: Н 02 А В 06

Преднозолонот е нефлуориран глукокортикоид за системска терапија, која влијае на метаболизмот на речиси сите ткива, во зависност од дозата. Од физиолошки аспект, овој ефект е од витално значење за одржување на хомеостазата во организмот при мирување или напор, како и за регулација на активноста на имунолопкиот систем.

Во случај на слабост или инсуфициенција на адреналниот кортекс, преднозолонот може да го супституира ендогениот хидрокортизон. Тој влијае на метаболизмот на јаглени хидрати, протеини и масти. Ефектот на околу 5 mg преднозолон е еквивалентен на 20 mg хидрокортизон. Како последица на слабиот минералокортикоиден ефект на преднозолонот, понекогаш постои потреба за дополнителна терапија со минералокортикоиди како супституциона терапија во случај на адренокортикална слабост.

Во случај на адреногенитален синдром, преднозолонот го менува кортизолот кој недостасува поради ензимски дефект и го инхибира прекумерното создавање кортикотропин во питуитарната жлезда како и андрогените во адреналниот кортекс. Доколку ензимскиот дефект иста така влијае и на синтезата на минералокортикоиди, неминовна е нивна супституција.



Збирен извештај за особините на лекот

Доколку се даваат повисоки дози на преднизолон во однос на супституционата, тогаш се јавува брз антифлогистички (антиексудативен и антипролиферативен) и одложен имуносупресивен ефект. Ја инхибира хемотаксата и активноста на клетките на имунолошкиот систем, како и ослободувањето и ефектот на медијаторите на инфламаторните и имунолошките реакции, на пр. лизозомални ензими, простагландини и леукотриени. Во случај на бронхијална опструкција, ефектот на бронходилататорните бетамиметици се потенцира (дозволен ефект). Долготрајна терапија со високи дози води кон инволуција на имунолошкиот систем и адреналниот кортекс.

Минералотропниот ефект кој го има хидрокортизон и детектибилниот на преднизолон може да бара потреба од мониторинг на серумските електролити.

Ефектот на преднизолон во случај на опструкција на дишните патшка се заснова на инхибиција на инфламаторните процеси, супресија или превенција од појава на едем на мукозата, инхибиција на бронхијалната опструкција, инхибиција или редукција на мукозната продукција, како и редукција на мукозната вискозност. Овие ефекти се должат на следните механизми: намалување на пропустливоста на крвните садови и стабилизација на мем branата, нормализиран одговор на бронхијалните мускули кон β -симпатомиметици, кој е редуциран како резултат на постојана употреба, ослабување на тип I реакција од втората недела од почетокот на терапијата.

5.2 Фармакокинетски карактеристики

По орална администрација, преднизолонот се апсорбира брзо и скоро во целост, со што максималната серумска концентрација се постигнува во тек на 1 до 2 часа. Реверзибильно се врзува за транскортин и албуминот во плазмата.

Преднизолонот се метаболизира во најголем дел во црниот дроб со глукоронидација (околу 70%) и сулфатација (околу 30%).

Постои и парцијална конверзија во 11β , 17β -дихидроксиандрост-1,4-диен-3-он и 1,4-прегнадиен-20-ол.

Метаболитите се хормонално инактивни и во најголема мера се екскретираат преку бубрези. Само минимален дел на преднизолон се јавува во урината како непроменет. Време на плазма полуелиминација е 3 часа. Тоа се пролонгира кај тешки случаи на хепарна дисфункција. Времето на дејство на преднизолонот е подолг од неговото ретенционо време во serum, тоа е 18 до 36 часа во средно-дозажен ранг.

Биоласположивост

Апсолутна биорасположивост

По орална администрација, преднизолонот се апсорбира брзо и скоро во целост, постигнувајќи ја максималната серумска концентрација за еден до два часа.

Во рандомизирана двојно вкрстена студија за одредување на апсолутната биорасположивост изведена во 1993 година на 12 здрави машки волонтери, една таблета Декортин X 20 mg земена орално е спредувана со 25 mg преднизолон 21-хемисукцинат натриум ($=18.7$ mg преднизолон) даден интравенозно како една ампула на Солу-Декортин X 25 mg (референца); таблетата е земена наутро по стандарден појадок.

Добиени се следните резултати:



Збирен извештај за особините на лекот

Параметри	Декортин X 20 mg mg	Референца (Солу-Декортин X 25 mg)
Максимална концентрација во плазма (C_{max}) [ng/ml]	253.9 (28.5)	323.6 (70.0)*
Време на постигнување на максимална концентрација во t_{max} [h]	1.83 (1.10)	0.24 (0.09)
Површина под кривата концентрација-време [h x ng/ml]	1593 (326)	1439 (386)
Апсолутна биорасположивост F_{abs} [%]	106 (0.17)	913 (300)


*5 минути по инјектирање

(дадените вредности се средни вредности и стандардни девијации)

Врз основа на споредба на индивидуалните површини AUC перорално / AUC интравенозно, корективна доза на апсолутна биорасположивост е во просек 106% со ранг на варијација од 86%-134%.

Statistical method	Parameter	Point estimator	90% confidence interval
ANOVA \ln	AUC	104.73	95.90 - 114.38

CV-ANOVAоценка на интраиндивидуални варијации на вредностите на преднизолон на 13.08% за AUC.



Релативна биорасположивост

Релативна биорасположивост / биоеквивалентност 1 mg наспроти 5 mg.

Во рандомизирана вкрстена студија за одредување на релативната биорасположивост / биоеквивалентност изведена во 1990 година на 12 машки волонтери, 5 таблети Декортин X 1



Збирен извештај за особините на лекот

mg се споредувани со една таблета Декортин X 5 mg како референца: таблетите се земени наутро со стандарден појадок.

Добиени се следните резултати за преднизолонот:

Параметри	5 x Декортин X 1 mg	Декортин X 5 mg
Максимална концентрација во плазма (C_{max}) [ng/ml]	133 (19)	146 (23)
Време на постигнување на максимална концентрација во плазма t_{max} [h]	1.23 (1.28)	1.23 (1.16)
Површина под кривата концентрација-време [h x ng/ml]	791 (138)	913 (300)

(дадените вредности се средни вредности и стандардните девијации)

Врз основа на споредба на индивидуалните AUC, средната релативна биорасположивост на преднизолон е 85%.

Statistical method	Parameter	Point estimator	90% confidence interval
ANOVA \ln	AUC	86.97	77.03-98.19
ANOVA \ln	C_{max}	91.08	81.09-102.29

CV-ANOVA за проценување на интрайндивидуалните варијации на вредностите на преднизолон со 17.31% за AUC и за 15.70% за C_{max} .

Релативна биорасположивост / биоеквивалентност 5 mg наспроти 20 mg

Во рандомизирана двојно вкрстена студија за одредување на релативна биорасположивост / биоеквивалентност изведена во 1992 година на 12 здрави мачки волонтери, 1 таблета на Декортин X 20 mg се споредува со 4 таблети на Декортин X 5 mg како референца: таблетите се земаат наутро со стандарден појадок.

Добиени се следните резултати за преднизолонот:

Параметри	Декортин X 20 mg	4 x Декортин X 5 mg
Максимална концентрација во плазма (C_{max}) [ng/ml]	339 (64)	326 (36)
Време на постигнување на максимална концентрација во плазма t_{max} [h]	1.9 (0.9)	1.9 (0.6)
Површина под кривата концентрација-време [h x ng/ml]	2329 (490)	2148.2 (358)

(Дадените вредности се средни вредности и стандардни девијации)




Збирен извештај за особините на лекот

Врз основа на споредба на индивидуалните AUC, средната релативна биорасположивост на преднизолон е 108%.

Statistical method	Parameter	Point estimator	90% confidence interval
ANOVA _{ln}	AUC	107.65	98.43-117.75
ANOVA _{ln}	C _{max}	103.01	95.40-111.21

CV-ANOVA за проценување на интраиндивидуални варијации на вредностите преднизолон со 12.38% за AUC и за 11.88% за C_{max}.

Плазма нивоа на преднизолон



Релативна биорасположивост / биоеквиваленца 5 mg наспроти 10 mg

Студија за биорасположивост издадена во 1999 година со вклучени 16 здрави лица им биле давани 1 таблета Декортин X 10 mg споредена со 2 таблети Декортин X 5 mg (референца); добиени се следните резултати:




Збирен извештај за особините на лекот

Параметри	1 табл. Декортин X 10 mg	2 табл. Декортин X 5 mg
Максимална концентрација во плазма (C_{max}) [ng/ml]	224.4 +/- 29.4	242.1 +/- 25.3
Време на постигнување на максимална концентрација во плазма t_{max} [h]	1.132 +/- 0.5	0.77 +/- 0.23
Површина под кривата концентрација-време [h x ng/ml]	1001.4 +/- 131.8	1132.8 +/- 139.7

(Дадените вредности се средни вредности и стандардни девијации)

Добиени криви на средна плазма концентрација по администрација на Декортин X 5 mg и 10 mg



5.3 Предклинички сигурносни податоци

Претклиничките податоци кажуваат дека нема посебни опасности кај луѓето базирани на конвенционални студии за фармаколошка безбедност, дозно-повторена токсичност, репродуктивна токсичност, генотоксичност и карциноген потенцијал.



Збилен извештај за особините на лекот

Акутна токсичност

Во студиите за акутна токсичност на преднизолон кај стаорци LD₅₀ (смртта настанува во првите 7 дена) по единствена доза е 240 mg преднизолон /kg телесна тежина.

Субхронична/хронична токсичност

Забележани се промени на Лангерхансовите островца кај стаорци под оптички и електронски микроскоп по дневна интраперитонеална администрација на 33 mg/kg телесна тежина преднизолон во тек на 7 до 14 дена. Кај зајаци, индуцирано е експериментално оштетување на црниот дроб по дневна администрација на доза од 2 до 3 mg/kg телесна тежина во тек на 2 до 4 недели. Хистотоксичниот ефект во смисла на мускуларна некроза се забележани по неколку неделна администрација на 0.5 до 5 mg/kg телесна тежина кај гвинеа свињи и 4 mg/kg телесна тежина кај кучиња.

Мутагеност и канцерогеност

Постоечките студии за глукокортикоиди не покажуваат релевантни клинички генотоксички својства.

Репродуктивна токсичност

Експерименти извршени на глувци, заморчиња и зајаци, резултираат со појава на расцеп на непцето предизвикано од преднизолон. По парентерална апликација на преднизолон кај стаорци, се јавуваат благи аномалии на черепот, вилицата и јазикот. Забележани се нарушувања на интраутериниот раст (види 4.6).

Пролонгирана администрација на високи дози на преднизолон (30 mg/ден најмалку 4 недели), предизвикува реверзibilни пореметувања на сперматогенезата, кои траат неколку месеци по прекинот на терапијата.

6. ДРУГИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПОДАТОЦИ

6.1 Листа на ексципиенси

Магнезиум стеарат (Ph.Eur.), колоидален силициум диоксид (Ph.Eur.), скробен натриум гликолат (type C, Ph.Eur.), хипромелоза (Ph.Eur.), талк (Ph.Eur.), лактозаmonoхидрат (Ph.Eur.), пченкарен скроб (Ph.Eur.).

6.2 Инкомпатабилитети

Не постојат.

6.3 Рок на употреба

3 години

Не го употребувајте препаратот по истекување на рокот на употреба.



Збирен извештај за особините на лекот

6.4 Специјални услови на чување

Лекот се чува на температура до 25° С.

6.5 Дозажни форми и големина на пакување

Декортин X 5 mg таблети

ПВЦ блистер пакување и покривна алуминиумска фолија
20 таблети

Декортин X 20 mg таблети

ПВЦ блистер пакување и покривна алуминиумска фолија
50 таблети

Декортин X 50 mg таблети

ПВЦ блистер пакување и покривна алуминиумска фолија
50 таблети

6.6 Посебни мерки на претпазливост за отстранување

Нема посебни барања.

7. Носител на одобрение за ставање во промет

VARUS дооел- Скопје

Ул. „Скупи“ бр. 57

1000 Скопје, Р. Македонија

8. Решение за одобрение за ставање на лекот во промет

Декортин X 5 mg таблети: 15-4107/14 од 06.11.2014

Декортин X 20 mg таблети: 15-4108/14 од 13.11.2014

Декортин X 50 mg таблети: 15-4109/14 од 13.11.2014

9. Датум на одобрение за ставање во промет / обнова на одобрение за ставање во промет

Декортин X 5 mg таблети: 03.10.1989 / 01.10.2002 / 30.06.2009/ 06.11.2014

Декортин X 20 mg таблети: 03.10.1989 / 01.10.2002 / 30.06.2009/ 13.11.2014

Декортин X 50 mg таблети: 03.10.1989 / 01.10.2002 / 30.06.2009/ 13.11.2014

10. Датум на ревизија на текстот

12. 2018

11. Законска категорија

Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

